

Службен весник

на Република Македонија

Број 186

29 октомври 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
5179. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	2
5180. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	2
Огласен дел.....	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5179.**

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.05/15 со архивски бр.22-10253/2 од 20.10.2015 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10884/1
20 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

5180.

Врз основа на член 83-г став 5 од Законот за оружје-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13 и 152/15), член 10-в став 5 од Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“ број 55/95, 19/06, 66/07 и 152/15), член 79 точка 3 од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12, 164/13 и 148/15) и член 15-а став 5 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/04, 142/08, 135/11, 27/14 и 154/15), министерот за внатрешни работи донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице што се издава од полициски службеник, односно униформиран полициски службеник е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за физичко лице што се издава од полициски службеник, односно униформиран полициски службеник е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице што се издава од полициски службеник, односно униформиран полициски службеник е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за правно лице што се издава од овластено службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Прекршочниот платен налог за физичко лице што се издава од овластено службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице што се издава од овластено службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13.1-78027/1
21 октомври 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Митко Чавков**, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 1

(назив на организационата единица)

Број _____

20 _____ година

Врз основа на член 83-г став 1 од Законот за оружјето ☐член 10-в став 1 од Законот за јавните собири ☐член 15-а став 1 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари ☐

(потребното да се означи)

полицискиот службеник/ униформираниот полициски службеник издава

(потребното да се заокружи)

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа		
Државјанин на		

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на глоба за прекршокот		

Сметка за плаќање на глоба	ПП 50 образец на сметка број 100000000063095, уплатна сметка 840--- (општина каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма 72215200, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на МВР Прекршочен платен налог број _____.
----------------------------	--

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

М.П

Потпис на сторителот

Службено лице



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 2

(назив на организационата единица)

Број _____
20 _____ годинаВрз основа на член 83-г став 1 од Законот за оружјето ☐член 10-в став 1 од Законот за јавните собири ☐член 15-а став 1 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари ☐

(потребното да се означи)

полицискиот службеник/ униформираниот полициски службеник издава
(потребното да се заокружи)ПРЕКРШОЧЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
---	----------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична ката/патна исправа Државјанин на		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на глоба за прекршокот		

Сметка за плаќање на глобата	На ПП 50 образец на сметка 10000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма 72215200, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на МВР Прекршочен платен налог број ____.
------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Службено лице

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 3

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 ____ година

Врз основа на член 83-г став 1 од Законот за оружјето ☐
член 10-в став 1 од Законот за јавните собири ☐
член 15-а став 1 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари ☐

(потребното да сезначи)
полицискиот службеник/ униформираниот полициски службеник издава
(потребното да се заокружи)

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____
Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____
Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 образец на сметка
број 100000000063095, уплатна сметка 840---(општина каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма
72215200 со цел на дознака уплата за за прекршоци од областа на МВР -Прекршочен платен налог
број_____.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на
прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни
работи.Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако
сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П

Службено лице

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 4

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20__ година

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за приватно обезбедување, овластеното службено лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа Државјанин на			

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на глоба за прекршокот		

Сметка за плаќање на глоба	ПП 50 образец на сметка број 100000000063095, уплатна сметка 840--- (општина каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма 72215200, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на МВР Прекршочен платен налог број ____.
----------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

М.П

Потпис на сторителот

Службено лице



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 5

(назив на организационата единица)

Број _____

20 _____ година

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за приватно обезбедување, овластеното службено лице издава

ПРЕКРШОЧЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
---	----------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична ката/патна исправа		
Државјанин на		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на глоба за прекршокот		

Сметка за плаќање на глобата	На ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма 72215200, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на МВР Прекршочен платен налог број ____.
------------------------------	--

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Службено лице

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог број 6

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 ____ година

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за приватно обезбедување, овластеното службено лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)Име и презиме _____
Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 образец на сметка број 100000000063095, уплатна сметка 840---(општина каде се уплаќа) 05491, приходна шифра и програма 72215200 со цел на дознака уплата за за прекршоци од областа на МВР -Прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд._____
Потпис на сторителот

М.П.

Службено лицеСлужбен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400.
телефакс: +389-2-55 12 401.Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015186